



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221

Среда, 20 февруари 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

105.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВИСОЧИНА ОД 60% ОД ПЛАТИТЕ ПРЕСМЕТАНИ СПОРЕД ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК

1. Врз Одлуката за обезбедување на средствата за исплата на платите на работниците и службениците на стопанските организации во височина од 60% од платите пресметани според тарифниот правилник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56) по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Стопанската организација која според периодичните пресметки за периодот од 1 јануари 1956 година до денот на почетокот на применувањето на оваа одлука не остварила 60% од платите пресметани според тарифниот правилник спрема времето на работата и постигнатиот работен ефект, има право под условите од точ. 3—5 на оваа одлука во тој период на исплата на 60% од платите за најмногу 2 месеци назад, ако не му се обрнала на народниот одбор на општината со барање за гаранција на исплатата. Ако стопанската организација му се обрнала на народниот одбор на општината со барање за гаранција за исплата на 60% од платите во времето од 1 јануари 1956 година до денот на почетокот на применувањето на оваа одлука, а народниот одбор на општината не ја дал бараната гаранција ниту презел некоја од мерките наведени во членот 57 на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), на стопанската организација и припаѓаат 60% од платите пресметани според тарифниот правилник спрема времето на работата и постигнатиот работен ефект за сето време од денот кога стопанската организација го подала барањето.“

2. Досегашната точка 6 станува точка 7 и на крајот се брише точката, се става записка и се додаваат зборовите: „ако со оваа одлука не е определено поинаку“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 57

18 февруари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Ведько Зеквиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

106.

Врз основа на чл. 20 и 52 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИВРЕМЕНА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА

1. Според одредбите на членот 15 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации, банката ќе наплатува во определениот срок месечни аконтации за 1957 година на има обврски за сојузен данок на добивка, за дел од добивката за општествените инвестиции, они фондови и за придонеси на буџетите од добивката, и тоа:

1) од стопанските организации што до срокот за стасаност на аконтациите му ја поднесле на надлежниот орган завршната сметка за 1956 година — во височина што ѝ одговара на една дванаесетина од овие приходи утврдени според одобрената завршна сметка за 1956 година;

2) од стопанските организации што до срокот за стасаност на аконтациите не поднесле завршна сметка за 1956 година — во височина што му одговара на едномесечниот дел од овие приходи според последниот извештај за периодичната пресметка што ѝ е поднесена на банката;

3) од стопанските организации чија реализација е нерамномерна поради сезонскиот карактер на работење — во височина која, во смисла на одредбите од членот 17 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации, ќе ја определи секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата.

Како стопански организации со сезонски карактер на работење се сметаат стопанските организации наведени во Наредбата за определување на групите стопански организации чија дејност има карактер на сезонско работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56);

4) од останатите стопански организации што немаат сезонски карактер на работење, а кои годишната периодична пресметка ја поднесуваат во смисла на одредбите од Наредбата за определување на групите стопански организации што се должни да ги составуваат периодичните пресметки годишно („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) — во височина што ѝ одговара на една дванаесетина од овие приходи според годишната периодична пресметка што овие стопански организации се должни да ја достават во рокот на банката, ако не поднесле одобрена завршна сметка за 1956 година. Ако овие организации поднесле завршна сметка за 1956 година, банката ќе ги наплатува аконтациите според одредбите од оваа точка под 1.

II. Стопанската организација од која банката според одредбите на претходната точка извршила наплата на стасаните аконтации може привремено во 1957 година за секој месец да ги издвои од до-

бивката износи што му одговараат на едномесечниот дел од средствата на нејзините фондови според завршната сметка за 1956 година и да ги користи по смисла на важечките прописи.

Покрај издвојувањето на аконтациите за своите фондови, стопанската организација во 1957 година може за секој месец да врши и исплати на платите од добивката, но најмногу до височина што му одговара на едномесечниот дел од тие плати утврдени во одобрената завршна сметка за 1956 година.

Стопанските организации што го пресметуваат платниот фонд со примена на определен процент врз вкупно остварениот промет, можат привремено во 1957 година за секој месец да издвојат и користат средства од резервниот фонд и средства за самостојно располагање, како и средства за исплата на платите над платите според тарифните ставови, и тоа во износи што му одговараат на едномесечниот дел од тие средства според одобрената завршна сметка за 1956 година.

III. Истовремено со наплатата на аконтацијата според одредбите на ова упатство, банката ќе ги наплатува и придонесите за посебните општествени фондови за 1957 година во смисла на одредбите од членот 20 на Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации.

Наплатата на придонесите за овие фондови банката ќе ја врши врз основа на извештаите за пресметката на придонесот за посебните општествени фондови што стопанските организации се должни да ѝ ги поднесуваат на банката најдоцна до 20-иот во месецот за изминатиот месец.

IV. Во извештајот за пресметката на придонесот за посебните општествени фондови, стопанските организации ги внесуваат податоците кумулативно од 1 јануари 1957 година до последниот ден заклучно во месецот за кој се поднесува извештајот.

Извештајот од претходниот став содржи:

- 1) назив на фондот за кој се пресметува придонесот;
- 2) основица и норма за пресметување;
- 3) износ на пресметаниот придонес;
- 4) уплатен износ на придонесот;
- 5) износ што останува за уплата;
- 6) датум на поднесувањето на извештајот;
- 7) потписи на одговорните лица на стопанската организација.

V. На име придонеси за посебните општествени фондови што се пресметуваат од вкупниот остварен приход стопанската организација ќе уплатува за одделни месеци на 1957 година аконтации во износи што им одговараат на едномесечните износи на пресметаните односно уплатените придонеси за 1956 година.

VI. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 3581

16 февруари 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

107.

Врз основа на членот 12 став 2 од Уредбата за социјалното осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53), државниот секретар за работи на народната одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОЛЖНОСТИТЕ НА КОИ ПРОВЕДЕНОТО ВРЕМЕ ЌЕ СЕ СМЕТА ВО РАБОТЕН СТАЖ НАГОЛЕМЕН ЗА ПОЛОВИНА

1. Во Решението за определување должностите на кои проведеното време ќе се смета во работен

стаж наголемен за половина („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/54 и 27/55) точката I под 3 се менува и гласи:

„3) во граничната служба — во граничните единици на граница, на должностите командир на одделение (караула), заменик командир на одделение (караула), командир на вод или чета, помошник командир на вод или чета, командир на вод или на одделение на коњички вод, четен старешина, четен болничар и четен економ или на некоја друга должност непосредно на границата, како и на надближудателните станици и во единиците — установи на крајбрежната одбрана односно во единиците — установи што се наоѓаат на осамени и оддалечени острови или на тешко пристапни места на кои примале граничен додаток.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 76

5 февруари 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана,
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

108.

Врз основа на членот 18 оддел II точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на службениците во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54) во членот 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Како приправници за звањето радиотелеграфист II класа можат да се назначуваат лица што имаат завршена средна или средна стручна школа.“

Член 2

По членот 5 се додаваат два нови члена 5а и 5б, кои гласат:

„Член 5а

По исклучок од одредбите на членот 5 од овој правилник приправниците за звањето радиотелеграфист II класа, како и приправниците за звањето пристав односно референт кои се назначуваат за вршење стручни радиотелеграфски или телеграфско-телефонски работи, општиот дел од стручниот испит го полагаат според програмата предвидена во членот 12 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54 и 22/54), со тоа што приправниците за звањето радиотелеграфист II класа го полагаат општиот дел од стручниот испит според програмата што е предвидена за приправниците за звањето пристав.

Посебниот дел на стручниот испит за приправниците од претходниот став опфаќа:

A. За приправниците за звањето радиотелеграфист II класа

- 1) познавање организација на ресорот на внатрешните работи;
- 2) познавање на прием и чување на Морзеови знаци;

- 3) познавање на радио-службата на ДСВР;
- 4) познавање на прописите на радио-службата во внатрешниот и меѓународниот сообраќај;
- 5) познавање на електротехниката и радиотехниката;
- 6) познавање на радио-уредите.

Б. Дополнителен стручен испит на радиотелеграфистите по гониометриска служба

Дополнителниот стручен испит по гониометриска служба предвиден со членот 8 од Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за звањата, платите и дисциплинската одговорност на службениците на УДБ, се полага според програмата што ќе ја определи комисијата од членот 3 на овој правилник.

В. За приправниците за звањето пристав што се назначени за вршење на стручни радиотехнички работи

- 1) опис, мерење, испитување, начин на монтирање и одржување:
 - а) на радиотелефонските и радиотелеграфските приемни уреди;
 - б) на радиотелефонските и радиотелеграфските предајни уреди;
 - в) на антенските приемни и предајни постројки;
 - г) на апаратите за радиотелеграфија (машински морзе, радиопринтер, Хел. итн.);
 - д) на УКТ-уредите;
 - е) на В.Ф.-кабелите и водовите;
- 2) мерење на напоежување со струја на радио-приемните и радио-предајните постројки (исправувачи од сите видови, акумулатори, претвора-чи, агрегати);
- 3) смеќавања во радиотелефонскиот и радиотелеграфскиот сообраќај и мерки за нивното отстранување;
- 4) техничка организација на бежичната служба за врска.

Г. За приправниците за звањето референт што се назначени за вршење на стручни радиотехнички работи

Детално и подлабоко теоретско и практично познавање на материјата предвидена за приправниците за пристав што работат на работи на радио-струката.

Д. За приправниците за звањето пристав што се назначени за вршење на стручни телеграфско-телефонски работи

Детално и подлабоко теоретско и практично познавање на материјата предвидена за приправниците за пристав што работат на работи на радио-струката.

Е. За приправниците за звањето пристав што се назначени за вршење на стручни телеграфско-телефонски работи

- 1) опис, начин на монтирање, испитување и одржување:
 - а) на рачните телефонски центри и на сите телефонски апарати;
 - б) на автоматските телефонски центри;
 - в) на рачните и автоматските телефонски центри;
 - г) на телеграфските апарати: морзе, телепринтер и перфоратор;
 - д) на линиските телеграфски уреди за повеќеканална и едноканална телеграфија;
 - е) на телеграфската спрега (симултана работа, дуплексна телеграфија);
 - ж) на уредите за напојување со струја на телеграфско-телефонските центри и апарати (акумулатори, агрегати, суви исправувачи);
 - з) на сите телеграфско-телефонски водови (воздушни линии, кабели);
- 2) опис, мерење, испитување и одржување:
 - а) на високофреквентивните телефонски уреди, едноканални, триканални и повеќеканални;
 - б) на високофреквентивните телеграфски уреди;
- 3) пресметување бројот на органите во автоматските телеграфско-телефонски центри;

4) осигурување на телеграфско-телефонските уреди, линии и кабели на висок напон и на јака струја;

5) прописи на Генералната дирекција на пошти-те, телеграфите и телефоните за градба на воздушни телеграфско-телефонски водови и кабели.

Ж. За приправниците за звањето референт што се назначени за вршење на стручни телеграфско-телефонски работи

Детално теоретско и практично познавање на материјата предвидена за приправниците за приста-в што работат на работи на телеграфско-телефонската струка.

Член 56

Приправниците од членот 5а на овој правилник го полагаат стручниот испит пред комисија што се формира при Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 24277

21 ноември 1956 година

Белград

Секретар
за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Неда Божиновиќ, с. р.

109.

Врз основа на членот 13 став 4 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/50), во врска со членот 15 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56). Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет, во согласност со Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА УПАТУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА

1. Основни одредби

Член 1

Воените инвалиди од војните (во натамошниот текст: инвалидите) го остваруваат лекувањето во природни лекувалишта под условите и според постапката предвидени со овој правилник.

Член 2

Инвалидите можат да се упатуваат во природни лекувалишта заради лекување со полно снабдување ако постојат медицински индикации за вакво лекување.

Инвалид не може да се лекува во природно лекувалиште ако болува од болест чие лекување е контраиндицирано во тоа лекувалиште.

Член 3

Потребата од лекување на инвалиди во природни лекувалишта и видот и траењето на лекувањето ги утврдува и лекувањето го одобрува органот на управата на народниот одбор на околината надлежен за работите на инвалидска заштита, врз основа на мислење од околинското лекарско комитет.

Упатувањето во природни лекувалишта заради лекување на инвалидите на кои такво лекување

им е одобрено, го врши органот на управата од предниот став.

Член 4

Придружниците на воените инвалиди од војните на кои според Законот за воените инвалиди од војните им припаѓа придружник, имаат право на полно снабдување во лекувалиштето за сето време додека инвалидот се наоѓа на лекување.

Член 5

Времето што ќе го помине инвалидот на лекување во природно лекувалиште не се засметува во годишниот одмор што му припаѓа според прописите за работните односи, ако се утврди дека болува од болест за која со прописите за здравственото осигурување на работниците и службениците лекувањето во природно лекувалиште е предвидено како неопходно.

II. Индикации, траење на лекувањето и започнување на постапката

Член 6

Ќе се смета дека во смисла на овој правилник постојат медицински индикации за лекување во природно лекувалиште, кога кај прегледаниот инвалид се утврди дека болува од болест за која со прописите за здравственото осигурување на работниците и службениците лекувањето во природно лекувалиште е предвидено како неопходно, а кај инвалидите од I до IV група и во случај на болест за која со тие прописи важи лекување е предвидено како корисно но не неопходно.

Член 7

Бањското лекување трае 21 ден, а климатското лекување до 30 дена. По исклучок, ако тоа природата на болеста го бара, бањското лекување може да се продолжи за 7 дена, а климатското за 15 дена. Во случаите на затворена туберкулоза климатското лекување може да се продолжи и преку 15 дена, со тоа што вкупното лекување да не може да трае подолго од 90 дена.

Член 8

Заради лекување во природни лекувалишта инвалидите можат да се упатуваат во здравствени установи или во посебни објекти за лекување на воените инвалиди од војните.

Член 9

Постапката за упатување инвалиди во природни лекувалишта заради лекување се започнува по предлог од лекарот на јавната здравствена служба или по барање на инвалидот.

Инвалидите можат да поднесуваат барања за лекување во природни лекувалишта по правило од 1 декември до 1 април. Барањата можат да ги поднесуваат и по овој срок ако природата на болеста бара итно лекување.

Предлог односно барање за лекување во природно лекувалиште му се упатува на органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита, и тоа непосредно или преку соодветниот орган на управата на народниот одбор на општината, кој за таа цел го пополнува болесничкиот лист, чиј образец е составен дел на овој правилник.

Член 10

Околицката лекарска комисија врз основа на чие мислење органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита донесува решение за лекување во природни лекувалишта, се состои од тројца членови, од кои двајцата се лекари, а третиот член е претставник на околицкиот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војните.

Околицката лекарска комисија ја формира советот на околицкиот народен одбор надлежен за работите на социјална заштита.

Органите од претходниот став на повеќе околиии можат спогодбено да формираат заедничка околицска лекарска комисија за подрачјето на тие околиии. Со спогодбата на овие органи се определува кој од нив и во кое место ќе формира заедничка околицска лекарска комисија.

Член 11

Околицката лекарска комисија е должна да го прегледа инвалидот и најдената здравствена состојба да ја запише во определените рубрики на болесничкиот лист. Ако комисијата најде дека се потребни специјалистички прегледи, ќе го упати инвалидот до лекар специјалист и ќе бара, по потреба, рентгенолошки, лабораториски и други наоди. Освен тоа, комисијата ќе испита:

1) дали кај инвалидот се санирани жариштата (забите, крајниците и друго) — предизвикувачи на оболувањето поради кое се предлага лекувањето;

2) дали кај инвалидот претходно биле применети или се направени обиди со други методи на лекување;

3) дали инвалидот порано се јавувал на лекар поради истата болест и каков начин на лекување му бил определен;

4) дали и колку пати инвалидот порано користел бањско односно климатско лекување и со каков успех.

Член 12

Кога околицката лекарска комисија ќе најде дека кај прегледаниот инвалид постојат медицински индикации за лекување во природно лекувалиште во смисла на членот 6 од овој правилник, ќе го констатира тоа во определената рубрика на болесничкиот лист, назначувајќи го природното лекувалиште во кое треба да се лекува инвалидот и траењето на лекувањето. Ако лекувањето може да се врши со ист успех во разни природни лекувалишта, лекарската комисија ќе ги назначи сите тие лекувалишта.

Ако околицката лекарска комисија најде дека кај прегледаниот инвалид не постојат медицински индикации за лекување во природно лекувалиште, ќе го констатира тоа во определената рубрика.

Член 13

Врз основа на мислењето од околицката лекарска комисија органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита донесува соодветно решение.

Член 14

По жалбата против решение донесено според претходниот член, решава републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита врз основа на мислењето од повисоката лекарска комисија.

Член 15

Повисоката лекарска комисија од членот 14 на овој правилник се состои од најмалку тројца лекари специјалисти и од еден претставник на Сојузот на воените инвалиди од војните.

Повисоката лекарска комисија ја формира републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита.

Член 16

Повисоката лекарска комисија дава свое мислење врз основа на податоците што се наоѓаат во предметот, но може да бара и дополнување на медицинската обработка на случајот или да го повика жалителот на преглед — ако е тоа потребно за давање правилно мислење.

Ако повисоката лекарска комисија не се согласи со мислењето од околицката лекарска комисија и најде дека постојат медицински индикации за ле-

кување во природно лекувалиште во смисла на членот 6 од овој правилник, ќе го назначи природното лекувалиште во кое инвалидот треба да се лекува и траењето на лекувањето.

Повисоката лекарска комисија го внесува своето мислење и предлог во соодветната рубрика од болесничкиот лист.

Член 17

Врз основа на мислењето од повисоката лекарска комисија републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита донесува соодветно решение најдоцна за 8 дена од денот на прегледот на инвалидите.

Член 18

Околистите и повисоките лекарски комисии се составуваат и работат по потреба, а издатоците во врска со работата на истите се покриваат од средствата предвидени за здравствена заштита на инвалидите.

Член 19

Продолжувањето на лекување во природно лекувалиште до десет дена го одобрува управникот на лекувалиштето по предлог од лекарот на лекувалиштето, а продолжувањето над десет дена — органот на управата што му одобрил на инвалидот лекување, по предлог од лекарот на лекувалиштето.

Член 20

Примерок од решението со кое на инвалидот што се наоѓа во работен однос му се одобрува лекување во природно лекувалиште како неопходно, му се доставува на надлежниот околист завод за социјално осигурување заради регулирање надоместокот наместо плата во смисла на прописите за здравственото осигурување на работниците и службениците. Со примерокот од решението се доставува и извештај за денот на почетокот односно завршетокот на лекувањето.

Член 21

Органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита е должен да води евиденција за инвалидите на кои им е одобрено лекување во природни лекувалишта, и тоа: според видот на лекување (во бањи, во планини и на море), според видот на болеста и според групите на инвалидност на инвалидите.

III. Повикување на инвалидите на лекување

Член 22

Решението со кое на инвалидот му е одобрено лекување во природно лекувалиште ѝ се доставува заедно со болесничкиот лист на управата на оној објект во природното лекувалиште кој е определен за сместување на инвалидот.

Решенијата за одобрување на лекување и болесничките листови се доставуваат преку републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита, кој спогодбено со управата на лекувалиштето односно на објектот го утврдува редот за повикување на инвалидите на лекување.

Член 23

Поканата на лекување во природно лекувалиште му ја упатува на инвалидот управата на лекувалиштето односно на објектот кој е определен за сместување на инвалидот. Поканата треба да му биде доставена на инвалидот најмалку на десет дена пред денот определен за почеток на лекувањето.

Член 24

Со цел за правилно извршување на распоредот за сместување во определени објекти на природни лекувалишта, инвалидите се должни на определениот ден да стапат во објектот во кој се повикани.

Ако е инвалидот спречен да го започне лекувањето на определениот ден (смртен случај во фамилијата, болест и сл.), тој е должен за тоа веднаш да го извести органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита и едновременно да ја докаже оправданоста на изостанокот.

Член 25

Кога органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на инвалидска заштита ќе биде известен дека инвалидот е спречен да го започне лекувањето на определениот ден, тој за ова по најбрз пат ја известува управата на објектот што му ја упатила поканата на инвалидот. Ако ги уважи причините поради кои инвалидот е спречен да го започне лекувањето на определениот ден, органот на управата од претходната реченица ќе го одложи лекувањето за подоцна, известувајќи го за ова и инвалидот.

Член 26

Инвалидот на кој органот на управата од претходниот член не му ги уважил причините поради кои бил спречен да го започне лекувањето на определениот ден, може да го започне лекувањето во природно лекувалиште само врз основа на нова покана (член 23).

IV. Постапка во лекувалиштето

Член 27

По доаѓањето во природното лекувалиште инвалидот е должен да се подложи на лекарски преглед. Прегледот го врши лекарот определен од управата на лекувалиштето.

Ако лекарот на лекувалиштето најде дека инвалидот болува од болест што е контраиндицирана за лекување во тоа лекувалиште, нема да дозволи да го започне инвалидот лекувањето, а управата на лекувалиштето ќе го врати инвалидот со назначување на најдената состојба и со свое мислење, известувајќи го за тоа оној орган на управата што му одобрил на инвалидот лекување. Органот на управата ќе го земе случајот итно во постапка и по дополнително добиеното мислење од лекарската комисија врз основа на чие мислење го одобрил лекувањето, ќе донесе ново решение врз основа на дополнително утврдените факти.

Член 28

Инвалидите што се наоѓаат на лекување во природно лекувалиште се должни да се придржуваат за прописите што важат за лекувалиштето во кое се наоѓаат, како и за советите и упатствата дадени од страна на лекарот.

Член 29

За време на лекувањето во лекувалиштето лекарот на лекувалиштето е должен да им укажува на инвалидите потребна медицинска помош.

Ако во текот на лекувањето на инвалидите им се потребни лекови, лекарот на лекувалиштето е должен да им издаде на инвалидите рецепт за соодветниот лек на начинот пропишан од републичкиот орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита на чие подрачје се наоѓа лекувалиштето.

Член 30

По завршеното лекување определениот лекар на лекувалиштето е должен да го прегледа инвалидот и успехот на лекувањето да го забележи во определената рубрика на болесничкиот лист, назначувајќи ја должината на престојот на лекување, и овој лист да му го достави на органот на управата што го упатил инвалидот на лекување.

V. Завршни одредби

Член 31

Додека не се обезбеди достаточен број здравствени установи и посебни објекти за лекување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта, републичкиот орган на управата надлежен за работите на инвалидска заштита може да обе-

збеди сместување на инвалидите и во другите објекти, но само со обезбедување на постојан лекарски надзор за сето време на лекувањето.

По исклучок од одредбите од чл. 7 и 19 на овој правилник, во објектите од претходниот став не може да се продолжува лекување преку траењето одобрено од надлежниот орган на управата (член 3).

Член 32

Републичките (покраинските, обласните) органи на управата надлежни за работите на инвалидска заштита ќе склучуваат договори со управите на објектите во природните лекувалишта во кои ќе бидат сместени инвалидите за време на лекувањето. Со договорот треба да бидат регулирани сите прашања во врска со прифаќањето, сместувањето и лекувањето на инвалидите, регулирајќи меѓусебните односи на органот на управата и објектот, материјалните и другите обврски и слично.

Член 33

Ликвидацијата и исплатата на сметките настани во врска со лекувањето на инвалидите во природни лекувалишта, ги вршат органите на управата на народниот одбор на околијата надлежни за инвалидските работи на чие подрачје живее инвалидот. Републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата може и самиот да врши ликвидација и исплата на сметките.

Ликвидацијата и исплатата на сметките за лековите издадени по рецептите за време на лекувањето на инвалидите во природни лекувалишта ги врши органот на управата на народниот одбор на околијата надлежен за инвалидските работи на чие подрачје се наоѓа лекувалиштето.

Исплатата на сметките од претходните ставови се врши од средствата предвидени за здравствена заштита на инвалидите.

Член 34

Органот на управата на народниот одбор на околијата надлежен за инвалидската заштита секоја година до 20 јануари статистичките податоци за лекувањето на инвалидите во природни лекувалишта ќе му ги доставува на републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за инвалидската заштита, кој до крајот на февруари збирните податоци за териториите на народните републики ќе му ги доставува на Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет. Образецот на кој ќе се доставуваат податоците е составен дел на овој правилник.

Член 35

Одредбите од овој правилник согласно ќе се применуваат и на лицата на кои се однесува Уредбата за признавање инвалидските права на лицата што се онеспособени при вршењето на должностите за целите на државната безбедност и народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50) и Уредбата за определување на инвалидските принадлежности на мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53 и 35/55).

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од чл. 9—35 и чл. 61—65 од Правилникот за лекување на воените инвалиди од војните и за давање протези („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/51).

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 232

2 февруари 1957 година

Белград

Секретар
за социјална заштита на
Сојузниот извршен совет,
Радован Папиќ, с. р.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОКОЛИЈАТА

Број на деловодниот протокол: _____

Место _____

195 — год.

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ

за лекување на воените инвалиди од војните (мирнодопски) во природните лекувалишта

Презиме и име на инвалидот: _____

Татково име: _____ Моминско презиме: _____

Година на раѓањето: _____

Место на раѓањето: _____

Н. О. на општината на раѓањето: _____

Н. О. на околијата на раѓањето: _____

Лична карта издадена од Н. О. на околијата — градот: _____ Рег. бр. _____

Занимање (точна ознака на работата што ја врши): _____

Работодавец (назив и место): _____

Од која војна е инвалид (1914—1918, 1941—1945): _____

Инвалидска исплатна книшка број: _____

ЛЛ број _____

Признаен за инвалид _____ група,

со _____ % неспособност за стопанисување.

(Да се наведе болеста според која се здобил со инвалидско својство — односно

во кој дел од телото е ранет).

Полна адреса на инвалидот (место на живеењето, улица и број, задна пошта): _____

Лекувањето сака, по можност, да го користи во месец: _____

од причина _____

Дали има право на придружник или нема: _____

(М. П.) _____

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ИНВАЛИДИТЕ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОКОЛИЈАТА

ВО _____

Број на лекарскиот дневник: _____ Ден на прегледот: _____ 195 — г.

ИСТОРИЈА НА БОЛЕСТА

1. Анамнеза: _____

2. Досегашните лекувања и резултати:

а) Дали инвалидот порано користел бањско или климатско лекување, во кои години, во кое лекувалиште и место и со каков успех: _____

б) Дали и колку пати во текот на последната година инвалидот се јавувал на лекар поради истата болест а поради која сега се пријавил за бањско или климатско лекување; кои методи на лекување биле применети или со кои е направен обид и со каков успех: _____

3. Сегашните функционални пореметувања: _____

4. Објективни наоди:

Тежина: _____ Височина: _____

Т°: _____ Пулс: _____ СЕ: _____

Пополнува референтот за инвалидска заштита на НО

Пополнува лекарската комисија

Да се напише, по можност, со машина за пишување или со рака — мастило со голем печатен букви.

а) Клинички наод (срце, бели дробови, дали се санирани жариштата (забите, крајниците и др.), што го предизвикале оболувањето итн.): —

б) Лабораториски наод (моч, столица, желуднички сок итн.): —

в) Хематолошки наод: —

г) Рентгенски наод (флуорограф): —

д) Специјални наоди: —

5. Дијагноза: —

6. Болест поради која бањското или климатското лекување е индицирано односно контраиндицирано: —

7. Мислење на околинската лекарска комисија на 195 — год. **СЕ ПРЕДЛАГА** за лекување во бања — на море — во височинско климатско лекувалиште, од причина —

Лекувањето е — (неопходно) (корисно)

(само за инвалидите од I до IV група). **НЕМА УСЛОВИ** за лекување во природни лекувалишта, од причина —

Потписи на членовите на комисијата:

1) —

(лекар)

2) —

(лекар)

3) —

(претставник на Сојузот на Вив)

8. Мислење на повисоката лекарска комисија на 195 — год.

СЕ ПРЕДЛАГА за лекување во бања — на море — во височинско климатско лекувалиште, од причина —

Лекувањето е — (неопходно) (корисно)

(само за инвалидите од I до IV група).

НЕМА УСЛОВИ за лекување во природни лекувалишта, од причина —

Потписи на членовите на комисијата:

1) —

2) —

3) —

4) —

ЗАВЕЛЕШКА: Зборовите во текстот што не се однесуваат на одделен случај, треба како непотребни да се прецртаат. Зборовите: „неопходно“ и „корисно“ да се напишат на соодветното место.

9. —

(Лекувалиште)

Број на лекарскиот дневник —

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК

I. НАОД ПРИ ДОАЃАЊЕТО НА ЛЕКУВАЊЕ

на — 195 — год.

Тежина: —, Височина: —, T°: —,

Пулс: —, СЕ: —

Бели дробови: —

Срце: —

Други наоди: —

Лабораториски наоди: —

Дијагноза: —

Терапија: —

Диета: —

II ТЕКОТ НА ЛЕКУВАЊЕТО

Датум	Наод	СЕ	Терапија
			балнео-климатска друга

ЗАБЕЛЕЖУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА ЛЕКУВАЊЕТО: (компликации, инциденти-случувања, реакции, крварење, варење, настинки, паузи, психа итн.) —

III. НАОД ПРИ ЗАМИНУВАЊЕТО ОД ЛЕКУВАЊЕ

на — 195 — год.

Тежина: —, Височина: —, T°: —,

Пулс: —, СЕ: —

Бели дробови: —

Срце: —

Резултат на лекувањето (излечен, подобрен, непроменет, слошен, летален): —

Мислење на лекарот: —

Лекувањето е започнато — завршено

— трело вкупно — денови.

Потпис на лекарот: —

(М. П.)

ПОТВРДА НА ИНВАЛИДОТ ЗА ПРЕСТОЈОТ ВО ЛЕКУВАЛИШТЕТО

Потврдувам дека сум поминал на лекувањето од — Ф — до заклучно — 195 — т.е. вкупно — денови.

Место — 195 — год.

Потпис на инвалидот: —

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за лекувањето на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта

1. Бањско и климатско лекување на воените инвалиди од војните

Вкупно пријавени	Одбиени	Одобрени	Користеле лекување

2. Одобрени случаи според инвалидноста

ВКУПНО	групи на инвалидноста									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

3. Одобрени случаи според видовите на оболување

Видови на оболување	Одобрено
Ревматизам	
Ишијас	
Органи за варење	
Крвотек и склероза	
Срчани оболувања	
Нервни оболувања	
Последици на ранување	
Туберкулоза	
Кожни оболувања	
Други болести	
Вкупно	

4. Одобрени случаи според местото на лекување

Вкупно	Во бањи	Во планини	На море

5. Места користени за бањски и климатски лекувања

М е с т а	Број на инвалидите
Во бањите (Да се наведат сите бањи поединечно)	
Во планините (да се наведат сите планински места поединечно)	
На море (Да се наведат сите места поединечно)	

6. Прични податоци

МЕСТА	Просечна цена на чинењето за б. е. на ден	просечен износ за целиот период од еден ден	Вкупно исплатено
Во бањи			
Во планини			
На море			
Вкупно			

110.

Врз основа на членот 5 и членот 24 став 1 точка 3 и став 4 од Уредбата за засмита за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а во врска со главата XXVI оддел 1 точка 2 став 5 од Сојузниот општествен план за 1957 година, Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка, по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, донесува:

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОВРШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка (во натамошниот текст: банката) од средствата на Општиот инвестиционен фонд за реконструкција и довршување на објекти од областа на индустријата и рударството може да им одобри заем на оние инвеститори што ги исполнуваат следните услови:

1) со што помалку вложени средства во инвестиционата изградба, со што поголема рентабилност, да обезбедуваат враќање на заемот во срок што не е подолг од 5 години;

2) дека производството на стоки за пазарот ќе го започнат во срок што не е подолг од една година и пол од денот на склучувањето на договор за заем со банката;

3) со новото производство да го зголемуваат извозот односно намалуваат увозот;

4) да произведуваат стоки со кои сегашното производство не ги задоволува во потполност потребите на пазарот, а особено стоки за широка потрошувачка;

5) во постојните капацитети на електрична енергија или во капацитетите на електрична енергија, што се наоѓаат во изградба врз основа на Сојузниот општествен план за 1957 година да имаат обезбедена енергија за тоа производство;

6) предвиденото производство да не можат да го постигнат со подобро користење на постојните капацитети;

7) со бараниот заем и другите средства на корисникот на заемот да обезбедуваат полна реконструкција односно довршување на објект во обемот кој служел како основа за одобрување на заемот.

II. Заемите од претходната точка се одобруваат со задолжително учество на инвеститорот во трошоците на инвестициите.

За учеството од претходниот став инвеститорот обезбедува средства во височина од 50% од средствата на амортизациониот фонд за замена и 50% од средствата на самостојно располагање со кои инвеститорот, според сојузните прописи, слободно располага во периодот во кој го користи заемот

како и 50% од средствата што инвеститорот, според сојузните прописи, ги уплатува во инвестициониот фонд на околицата во периодот во кој го користи заемот, со согласност од органот на околицата кој управува со фондот.

III. Банката првенствено ќе им одобри заем на оние инвеститори кои, покрај тоа што ги исполнуваат условите од претходните точки:

1) обезбедуваат поголема рентабилност со оглед на вкупните инвестиции односно на височината на бараниот заем и на поголемото учество во трошоците на инвестициите со средства од ставот 2 на претходната точка;

2) постигаат поголем девизен ефект во однос на вкупните инвестиции и на височината на бараниот заем;

3) ќе понудат пократок срок за исплата на заемот;

4) постигаат поголемо производство на дефицитарни стоки, а особено на стоки за широка потрошувачка;

5) бараат средства првенствено за набавка на опрема.

IV. На заеми што ќе ги одобри банката се плаќа интерес од 4% годишно.

V. По исклучок од одредбите на претходните точки, банката може да му одобри заем на инвеститорот и по поповолни услови, ако заемот го одобрува од средствата определени во главата XXVI оддел 1 точка 12 од Сојузниот општествен план за 1957 година.

VI. Првенство во добивањето на заеми, по исполнувањето на условите од точ. I и II од оваа одлука, ќе имаат оние инвеститори што пред одобрувањето на заемот издвојуваат и депонираат во целост однаш или во рати потребни средства на име учество.

VII. Инвеститорите можат да поднесуваат барања за заеми според оваа одлука во тек на целата година.

По поднесените барања банката повремено ќе донесува одлуки за одобрување на заеми.

VIII. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците пропишани во членот 6 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на посебни обрасци на банката што можат да се добијат во нејзините филијали.

IX. Со барањето за заем се поднесува инвестиционен елаборат врз основа на сегашните цени. Инвестициониот елаборат треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54 и 36/55), мислење и предлог од ревизиона комисија и решение од надлежниот орган за одобрувањето на инвестиционата програма со назначување вредноста и капацитетот на инвестиционите објекти за чија реконструкција односно довршување се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што го издал одобрувањето;

2) идеен проект за секој градежен објект изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

Во идејните проекти за инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление итн.) доволно е да се поднесе диспозициона скица.

За градежните работи место идејните проекти може да се поднесе и главниот проект.

Во проектите мора посебно да се прикаже она што постои, што се урнува и што се доградува.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инстала-

терските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини работи.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1957 година.

Груб предмер и претсметка изработена врз база на грубиот предмер нема да бидат земен во обзир; 3) спецификација на опремата со назначување на главната карактеристика, како и цена за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема) и трошоци на монтажните работи;

4) спецификација на другите трошоци (на истражувачките работи, проектирањето, трошоците на инвеститорот, откупот, општетата, кадровите и сл.);

5) потврда од Заедницата на југословенското електростопанство дека во капацитетите на електрична енергија е обезбедена енергија. Ова се однесува само на објектите што според природата на технолошкиот процес трошат поголеми количини електрична енергија.

X. Во смисла на Уредбата за заеми за инвестиции, како и на Одлуката за определување височината на гарантните износи по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заем се должни да депонираат кај банката гарантен износ.

XI. Заемобарателите се должни кон барањето за заем да ѝ поднесат на банката докази за обезбедувањето на гарантниот износ и за пријавеното учество во трошоците на инвестициите од други фондови надвор од фондовите на претпријатието.

XII. Банката може да го услови одобрувањето на заем со гаранција од околицата односно од околицата и народната република.

XIII. Одобрениот заем заемобарателот ќе може да го користи дури кога ќе докаже дека може да ја набави домашната и увозната опрема.

Ако некоја опрема не може да се набави во земјата, банката може на заемобарателите на кои ќе им биде одобрен заем за увозна опрема да им става на располагање потребни девизни средства.

XIV. Барањата за заем за реконструкции и за довршување на објектите во областа на индустријата и рударството што ѝ се поднесени на банката пред објавувањето на оваа одлука, банката ќе ги разгледа и одобри само ако ги исполнуваат условите од оваа одлука.

XV. Барањето за заем ѝ се поднесува на надлежната филијала или на републичката централа на Југословенската инвестициона банка во пет, а документацијата во четири примероци.

XVI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Југословенска инвестициона банка

О. бр. 146

7 февруари 1957 година

Белград

Претседател
на Управниот одбор.
Маријан Цветковиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ

1. Во Решението за југословенските стандарди за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56) точката 3 се менува и гласи:

„3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1957 година.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 572
9 февруари 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

112.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДЕЛНИЦЕ И ОГУЛИН

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

До Сојузниот собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во Изборната околица Делнице и Огулин, та во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околица Делнице и Огулин, определени со одлуката на Сојузниот собор од 5 декември 1956 година, одржани се на 3 февруари 1957 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Хрватска и Околицката изборна комисија за Изборната околица Делнице и Огулин со седиште во Делнице.

3) Гласањето е извршено за кандидатот Гржетик Шиме Јосип од Загреб, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 4 од 14 јануари 1957 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57.

4) Околицката изборна комисија за Изборната околица Делнице и Огулин го утврди резултатот од изборите на начинот пропишан во чл. 128, 127 став 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите од изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Запишано избирачи — — —	49.972	
Гласале — — — — —	43.123	90,3
За кандидатот Гржетик Шиме Јосип — — — — —	44.623	98,9
Неважни гласачки ливчиња —	500	1,1

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија за Изборната околица Делнице и Огулин го прогласи за народен пратеник Гржетик Шиме Јосип од Загреб.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 12
14 февруари 1957 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, др Дражен Сесардиќ, с. р. Претседател, Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

113.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КРАГУЕВАЦ

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

До Соборот на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во Изборната околица Крагуевац, та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Крагуевац, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 5 декември 1956 година, се одржани на 3 февруари 1957 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Србија и Околицката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица крагуевацка и во градот Крагуевац со седиште во Крагуевац.

3) Гласањето е извршено за кандидатот Миленковиќ Илија Боровоје, работник на „Црвена застава“ од Крагуевац, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 3 од 14 јануари 1957 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57.

4) Околицката изборна комисија го утврди резултатот од изборите на начинот пропишан во чл. 178, 167 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите од изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Членови на изборното тело 40	14.600	
Гласале членови на изборното тело 35 — — — — —	12.775	87,5
За кандидатот Миленковиќ Илија Боровоје — — — — —	12.775	100

Неважни гласачки ливчиња немаше.

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија го прогласи за народен пратеник Миленковиќ Илија Боровоје од Крагуевац.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 11
14 февруари 1957 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, др Дражен Сесардиќ, с. р. Претседател, Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 1 од Наредбата за регулирање извозот на определени производи, во гранката 114 (Црна металургија) по зборовите: „бело и“ се става зборот: „сиво“, така што тој дел од реченицата да гласи: „бело и сиво сурово железо“.

Од Комитетот за надворешна трговија, 28 јануари 1957 година, Белград.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО УРУГВАЈ

I

Се отповикува

Славољуб Петровиќ од должноста на извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Уругвај.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3

8 февруари 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАКИСТАН

I

Се отповикува

Обрад Ципмил од должноста на извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Пакистан.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4

13 февруари 1957 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 34 од Уредбата за Новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/57) и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“

1. Управниот одбор на „Службен лист на ФНРЈ“ се состои од седум членови, од кои четири члена именува Сојузниот извршен совет, два члена избира работниот колектив на „Службен лист на ФНРЈ“, додека директорот на „Службен лист на ФНРЈ“ според својата положба е член на управниот одбор.

2. За членови на управниот одбор на „Службен лист на ФНРЈ“ Сојузниот извршен совет ги именува, и тоа:

Петар Ивиќевиќ, шеф на кабнетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет,

Урош Видовиќ, помошник на државниот секретар за работи на финансиите,

Др Федор Базала, државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, и

Љубиша Димитријевиќ, правен советник на Сојузната народна скупштина.

3. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Б. бр. 2439

8 февруари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на точката 4 од Решението за Телеграфската агенција Нова Југославија — „Танјуг“ како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и членот 28 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ТЕЛЕГРАФСКАТА АГЕНЦИЈА НОВА ЈУГОСЛАВИЈА — „ТАНЈУГ“

1. Во управниот одбор на Телеграфската агенција Нова Југославија — „Танјуг“ се именуваат и тоа:

Лидија Шентјурц, сојузен народен пратеник,
Дража Марковиќ, народен пратеник на Народната скупштина на НР Србија,

Младен Ибековиќ, државен потсекретар за надворешни работи,

Олга Креачиќ, помошник секретар за информации на Сојузниот извршен совет,

Мита Миљковиќ, директор на „Политика“,

Иво Сарајчиќ, директор на „Борба“, и

Драган Будимовски, главен уредник на Радио Скопје.

2. Со ова решение се става вон сила досегашното решение на Сојузниот извршен совет Б. бр. 859 од 23 јуни 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54).

Б. бр. 2442

8 февруари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 38 од Законот за сојузните органи на управата и членот 23 став 5 и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И УРБАНИЗАМ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста претседател на Советот за комунални работи и урбанизам на Сојузниот извршен совет Љубо Илиќ, поради одене на нова должност во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 2440

8 февруари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

“Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 31 од 22 декември 1956 година објавува:

Одлука за измена на Општествениот план на НР БиХ за 1956 година;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за Буџетот на НР БиХ за 1956 година;

Одлука за преземање на Нижата шумарска школа во Бања Лука во Буџетот на НР БиХ;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет на НР БиХ;

Решение за престанокот со работата на реонските станици за заштита на растенијата;

Решение за престанокот со работата на сточарските селекциони центри;

Решение за оснивање Дом на Нижата шумарска школа во Илиџа кај Сараево;

Одлука за издвојување дел од остварената добивка на издавачките претпријатија во 1956 година во Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

Упатство за начинот на објавување на годишниот извештај и на програмата на публикациите на издавачките претпријатија и издавачките установи;

Измени во пречистениот список на постојаните судски толкувачи.

СОДРЖИНА:

- | | | |
|------|--|-----|
| 105. | Одлука за дополнување на Одлуката за обезбедување на средствата за исплата на платите на работниците и службениците на стопанските организации во височина од 60% од платите пресметани според тарифниот правилник — — — — — | 177 |
| 106. | Упатство за привремена наплата на аконтации од приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации за 1957 година — — — — — | 177 |
| 107. | Решение за измена на Решението за спределување должностите на кои проведено-то време ќе се смета во работен стаж на-големен за половина — — — — — | 178 |
| 108. | Правилник за дополненија на Правилникот за стручната спрема на службениците во ресорот на внатрешните работи — — — — — | 178 |
| 109. | Правилник за упатување на воените инвалиди од војните на лекување во природни лекувалишта — — — — — | 179 |
| 110. | Одлука за условите за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за реконструкција и довршување на објекти во областа на индустријата и рударството — — — — — | 184 |
| 111. | Решение за измена на Решението за југословенските стандарди за челични лимови — — — — — | 185 |
| 112. | Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околица Делнице и Огулин — — — — — | 186 |
| 113. | Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околица Крагуевац — — — — — | 186 |
| | Исправка на Наредбата за регулирање извозот на определени производи — — — — — | 187 |